



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



АГЕНДА ЗА РАБОТИЛНИЦА
„ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ – ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ“

Датум на одржување: 22 јуни 2021 година
Место на одржување: Хотел „Белви“ - Скопје

- 09:30 – 10:00 Пристигнување и регистрација на учесниците**
- 10:00 – 10:30 Сесија 1: Добра внатрешна организација на јавните набавки кај договорниот орган**
- која е улогата на лицата за јавни набавки кај договорниот орган
 - како најдобро да се организираат активностите поврзани со процесот на набавки, од планирањето до реализација на договорите
 - дали е потребно интерно упатство за јавни набавки
 - кој треба да членува во комисиите за јавни набавки
 - што смее, а што не смее одговорното лице
- 10.30 – 11.30 Сесија 2: Подготовка на постапката за јавна набавка**
- кој ја подготвува тендерската документација
 - како да се утврдат критериумите за способност
 - економски најповолна понуда - најниска цена или најдобар однос меѓу цената и квалитетот
 - електронска аукција – да или не
 - што кај оние видови набавки со регулирана цена
 - која постапка да се избере - услови за спроведување на постапката со преговарање
 - грешки во тендерската постапка - поништување на постапката или измена на тендерската документација
 - технички дијалог- кога и како да се спроведе
- 11.30 – 12.00 Кафе пауза**
- 12.00 – 13.30 Сесија 3: Спроведување на постапката за јавна набавки**
- како да избегнете жалби во текот на рокот за поднесување на понудите
 - како да се пристапи кон евалуација на понудите
 - надворешни стручни лица, што смеат а што не смеат во текот на евалуацијата
 - кога се потпишуваат изјавите за непостоење судир на интереси, кој ги потпишува
 - групни понуди и поддршка од други субјекти
 - како се утврдува способноста кај поедноставената отворена постапка
 - невообичаено ниска цена - кои се условите за отфрлање на понудите
 - предлог за избор или за поништување на постапката
 - како да се пристапи кон вложените жалби при подготовка на одговорот
 - анекс на договорите – кои се условите за измена на договорот за време на неговата важност



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



- реализација на договорот – кога се смета договорот за извршен

13.30 – 14.30

Сесија 4: Исклучоци од примена на законот

- правилна примена на законот кај набавките до 1000 евра со примери
- примена на исклучоците од член 23 од законот
- набавки на договорен орган од други субјекти кои се негови подружници
- набавки на еден договорен орган од друг договорен орган врз основа на соработка меѓу нив

14:30 – 15:00

Други прашања од интерес за учесниците

15:00 – 16:00

Ручек